



ЕУФОРИЈА НА ГРАЃАНИТЕ П

Во соседна Србија, на фер и демократски начин, на 3 февруари и со учество на повеќе од 67 отсто од гласачите, за претседател на државата повторно беше избран Борис Тадиќ, досегашниот носител на таа функција, кој беше претставник на прозападната политичка опција во земјата, која и натаму се бори за задржување на покраината Косово под сопствениот територијален интегритет и суверенитет.

За тесната победа на Тадиќ, врз ривалот од ултранационалистичкиот табор на Српската радикална партија на Воислав Шешељ, кому му се суди во Хашкиот трибунал, најмногу придонесоа партиски неопределените гласови, кои од друга страна, со мошне висок процент од 75 отсто се изјаснуваат за влегување на Србија во ЕУ.

Неизвесноста во поглед на натамошниот статус на Косово и натаму продолжува, бидејќи и Борис Тадиќ не се откажува од овој дел од територијата на Србија. Останува да се чека однесувањето на Москва, која досега упорно се спротивставуваше на планот на Западот за условна или контролирана независност на покраината, откако го потпиша договорот за купување на Нафтената индустрија на Србија и за другите енергетски проекти со кои стратегиски се инфилтрираше во Западен Балкан.



Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

**Н**еизвесноста која беше надвисната над граѓаните на соседна Србија и за натамошната ориентација на нивната држава беше разрешена на елегантен начин откако во вториот круг од минатонеделните претседателски избори, на кои се појавија дури 67 проценти од гласачите, кои на достоинствен начин, иако со тесно мнозинство од само околу 100.000 гласови, довербата му ја дадоа на досегашниот претседател Борис Тадиќ, со што тие всушност избираа за натамошната ориентација на својата држава, за градење на потесни политички, економски и воени односи со ЕУ, НАТО или со Руската Федерација.

Во изјаснувањето на гласачите преовладаа определбите за продолжување на

демократскиот пат на Србија кон евроатлантските интеграции и тие му ја доделија победата на Борис Тадиќ, поради натрупаниот страв од преповторување на сè она што им се случуваше за време на режимот на Слободан Милошевиќ, кога нивната држава беше втурната во бесмислена војна за создавање голема Србија за време на распаѓањето на поранешната федерација, а потоа подложена и на воената интервенција од страна на НАТО поради косовската криза во 1999 година. Се чини дека токму на тој страв се базираше и предизборната кампања на Борис Тадиќ, која некои медиуми ја крстија како дилема - или во ЕУ или назад во 90-тите години - што истовремено означуваше можност за нова меѓународна изолација на Србија и закочување на длабоките економски реформи и сопственичката трансформација, како и изградбата на демократијата во српското општество.

Оваа работа беше истакната и од поразениот Томислав Николиќ, кој на вистински центлен начин прв му ја честиташе победата на својот соперник Борис Тадиќ, истовремено најавувајќи нови битки за одмерување на силите и политичка пресметка на наредните локални избори. Тоа истовремено значи дека Српската радикална партија и натаму останува моќен политички фактор и дека нејзиниот потпретседател Томислав Николиќ, по тесниот пораз, не мисли да ја напушти политичката сцена.

билизација и асоцијација со ЕУ и Собранието на Србија не би можело да ја ратификува таквата спогодба сè додека ЕУ во целост не ги укине причините т.е. да го признае актуелниот суверенитет и територијалниот интегритет на Србија во нејзините досегашни меѓународно признати граници во кои влегува и Косово.

Борис Тадиќ се откажа од таквата коалициона спогодба, истакнувајќи дека тој настапува како кандидат на граѓаните без оглед на нивната партиска определба и успеа да ја добие нивната доверба, но се

## ДАЛИ СРБИТЕ Г

### ТАДИЌ СЕ ОТКАЖА ОД ПОДДРШКАТА НА ПОМАЛИТЕ ПАРТИИ

Иако аналитичарите оценуваа дека пред одржувањето на вториот круг на гласањето ќе дојде до спогодба меѓу Борис Тадиќ и премиерот Воислав Коштуница, кој со својата партија го поддржа кандидатот на таканаречената "народна коалиција", Велимир Илиќ, кој се пласираше на трето место по одржувањето на првиот круг на претседателските избори, тоа не беше остварено со оглед на неприфатливоста на договорот, кој беше понуден од српскиот премиер. Имено, Коштуница изјави дека коалицијата на народњаците (неговата Демократска партија на Србија и партијата Нова Србија на Велимир Илиќ) одлучи да не ја поддржи кандидатурата на Борис Тадиќ, откако неговата Демократска партија одбила да го потпише анексот на коалиционата спогодба, со која би се прецизирало дека испраќањето мисија на ЕУ на Косово без одлука на Советот за безбедност на ООН би значело дека ЕУ по своја волја ја поништила веќе парафираната Спогодба за стабилизација и асоцијација меѓу Србија и ЕУ. Во анексот беше наведено дека со тоа за Србија би престанала важноста на Спогодбата за ста-

чини дека на таков начин тој ја поткопа егзистенцијата на актуелната коалициона влада на Воислав Коштуница, во која освен нивните две партии ДП и ДПС учествуваат и Г-17 и други партии.

Интересен е и податокот дека победата на Борис Тадиќ била најизразена во Војводина, Белград и Санџак, со чии гласови тој успеа да ја задржи досегашната претседателска функција. Треба да се каже дека придонес за ваквиот резултат на вториот круг на претседателските избори имаа и проевропските определби на граѓаните во Србија, кои според истражувањето на агенцијата "Стратеџик маркетинг", спроведена од 21 до 23 јануари, го поддржале членството на Србија во ЕУ, со висок процент од дури 75 отсто, што зборува дека големо мнозинство од граѓаните апсолутно е определено за влегување во Унијата, а дека тоа изјаснување практично се потврди и во победата на Борис Тадиќ на претседателските избори.

### КОСОВО НАЈАВУВА ЕДНОСТРАНО ПРОГЛАСУВАЊЕ НЕЗАВИСНОСТ

Со таквиот позитивен развој на настаните во Брисел можат да здивнат по стра-

# Ќ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСКИТЕ ИЗБОРИ ВО СРБИЈА



О ПОБЕДАТА НА ТАДИЌ

КОСОВО ЖЕЖОК КОСТЕН ВО РАЦЕТЕ НА НОВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ

вот дека радикалот Томислав Николиќ во вториот круг би можел да ја искористи предноста од 200.000 гласови добиени во првиот круг од изборите и дека би можел да го надмине тесниот резултат во вториот круг со излегување на улиците на неговите приврзаници и да предизвика заострување на кризата во Србија. До тоа не дојде, но затоа останува дамакловиот меч, кој и натаму виси над граѓаните во Србија, кои сега со нетрпение ги очекуваат наредните потези на Унијата во поглед на судбината на Косово.

врз меѓународната безбедност, со што на посреден начин ги прифаќаат и предудувањата на руската дипломатија во тој поглед.

Кога сме веќе тука, се поставува прашањето дали надворешната политика на Русија ќе се задоволи со постигнатиот договор за купување на нафтената индустрија на Србија и другите енергетски проекти, кои беа потпишани во Москва со Србија во присуство и на Владимир Путин и дали Москва која за време на предизборната кампања одбегна да биде во-

зините геостратешки позиции. Од друга страна, пак, треба да се почека и потпишувањето на понудениот Договор меѓу ЕУ и Србија на 7 февруари, кој треба да ја бајпасира ситуацијата која настана по противењето на Воислав Коштуница на испраќањето на 1.900 полициски, судски и административни експерти на Косово како замена на присуството на УНМИК и на КФОР, без одлука на Советот за безбедност на ООН и фрлениот морков на Хавиер Солана кон Белград, во смисла на брзо потпишување на догово-

# О ПРЕЖАЛИЈА КОСОВО?

Од Приштина, но и од Тирана секојдневно се дистрибуираат најави за еднострано прогласување независност на Косово, кое се најавува за 15 февруари, иако ништо не е јасно откако во ЕУ не може да постигнат консензус во поглед на поддршката за ваквиот потег на косоварите, откако за тоа се спротивставија Шпанија и други членки како Романија, Кипар и некои земји кои се плашат дека преседанот со Косово би можел да им се врати како бумеранг, со оглед на постоењето на национални малцинства на нивните територии. Засега е јасна експлицитната поддршка на САД за косовската независност, иако во последно време и од таму пристигнуваат предупредувања дека со таквиот акт би настанале непожелни ефекти

влечена во српските настани со евентуални изјави на поддршка кон едниот или другиот претседателски кандидат, ќе го промени својот досегашен став на неприфаќање на западната опција, која ја турка независноста на покраината без одлука на Советот за безбедност на ООН.

Со економското навлегување на Русија во енергетските програми на Србија и Бугарија, каде учествува во изградбата на нафтоводот Бургас-Александрополис и во кредитирањето и опремувањето на новата бугарска нуклеарна централа во Белене, таа станува стратешки фактор во Југоисточна Европа, која зависи од испораките на руската нафта и гас, како и останатите европски земји, што секако ќе има влијание и врз зајакнувањето на неј-

рот за целосна либерализација на визниот режим и скратување на патот за целосно членство на Србија во ЕУ, кој води низ долги процедури од потпишување и остварување на обврските на парафираната Спогодба за стабилизација и асоцијација со Белград, до добивање кандидатски статус и отпочнување преговори за членство во Унијата, она што ние не успеваме да го постигнеме. Во сè ова, само ќе го поставиме и прашањето дали можеби и Република Македонија требаше да ги користи ваквите политики на Србија и на Албанија, кои играат на карта на можна радикализација и дестабилизација на Западен Балкан како начин за побрзо постигнување на целта за влез во НАТО и во ЕУ?

## FA. ALIJA DAUTOSKI

## POGREBEN INSTITUT

MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTN. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OSTATANI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT !

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!  
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA

D
I
A
B
CH
F
NI
NB

**Büro Makedonija**  
Tel. 048 / 473 315  
Mob. 070 / 711 788

**Büro Stuttgart**  
Tel. 0711 / 8 17 78 72  
Fax 0711 / 8 17 78 73  
Mob. 0171 / 5 46 32 20

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33  
Feuerbach [www.dautoski.de](http://www.dautoski.de) 0172 / 7 62 20 49